



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 21 февруари 2018 година

Соопштение за печат

Монетарни движења во Република Македонија: јануари 2018 година

- **Паричната маса (монетарниот агрегат M4¹)** во јануари бележи месечен пад од 1,2%, што е вообичаено движење и во претходните години. Намалувањето главно се објаснува со сезонските движења кај депозитните пари² и готовите пари во оптек, кои само делумно се неутрализирали со умерениот раст кај долгорочните депозити. На годишна основа, паричната маса е зголемена за 5,3% (идентично со стапката на годишен раст од декември минатата година), со најголем придонес во растот на депозитните пари и долгорочните депозити, а во помал дел и на готовите пари во оптек, наспроти намалувањето кај краткорочните депозити.
- Кај **вкупните депозити**, во јануари е регистриран месечен пад од 0,9%, главно под влијание на намалувањето на депозитите на корпоративниот сектор. Споредено на годишна основа, кај депозитите е остварен раст од 5,2% во најголем дел заради растот на депозитите од домаќинствата (71,5% од вкупниот депозитен раст).

Табела 1. Вкупни депозити и кредити на недржавниот сектор

	состојба (во милиони денари)						годишна промена (во %)						месечна промена (во %)	
	12.2016 ¹	3.2017	6.2017	9.2017	12.2017 ¹	1.2018	12.2016 ¹	3.2017	6.2017	9.2017	12.2017 ¹	1.2018	12.2017 ¹	1.2018
Парична маса M4	351,222	344,729	347,157	350,513	369,882	365,438	6.1	4.2	7.8	6.4	5.3	5.3	4.1	-1.2
<i>од кои:</i>														
Готови пари во оптек	28,193	26,802	28,473	28,968	29,968	28,364	7.2	4.2	9.7	9.9	6.3	5.5	8.5	-5.4
Вкупни депозити	321,888	317,720	318,426	320,952	339,314	336,402	5.7	4.2	7.6	6.0	5.4	5.2	3.7	-0.9
<i>од кои:</i>														
Корпоративен сектор	87,377	82,420	80,885	80,304	89,248	86,001	13.4	8.8	10.8	5.6	2.1	2.5	6.3	-3.6
Домаќинства	217,394	217,554	219,505	221,570	230,744	229,928	2.5	1.8	6.5	5.6	6.1	5.5	3.2	-0.4
Вкупни кредити	282,461	280,157	286,408	286,950	298,672	294,855	0.9	0.0	4.4	4.3	5.7	6.1	3.0	-1.3
<i>од кои:</i>														
Корпоративен сектор	151,905	146,851	149,179	146,764	156,137	151,251	-3.8	-5.2	0.0	-0.5	2.8	2.9	5.7	-3.1
Домаќинства	129,321	132,080	136,034	138,951	141,232	142,302	7.0	6.6	9.5	9.8	9.2	9.7	0.1	0.8

1) Податоци согласно со завршната сметка

Извор: НБРМ.

- Во јануари, кај **вкупните кредити** е евидентирано намалување од 1,3% на месечна основа, во услови кога падот кај кредитирањето на корпоративниот сектор во целост го надминува месечниот кредитен раст кај секторот „домаќинства“. Анализирани на годишна основа, стапката на кредитен раст од 6,1% во поголем


¹ Монетарниот агрегат M1 го сочинуваат готовите пари во оптек и депозитните пари. Монетарниот агрегат M2 е составен од монетарниот агрегат M1 заедно со краткорочните депозити, додека монетарниот агрегат M4 (паричната маса) покрај монетарниот агрегат M2 ги вклучува и долгорочните депозити. За подетално објаснување, види ја Методологијата: <http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-bilansi-i-pregledi-na-depozitni-institucii.nspix>

² Депозитните пари се однесуваат на тековните сметки кај банките и штедилниците и тековните сметки на останатите финансиски институции кај Народната банка.



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

дел (74,7%) произлегува од растот на кредитите одобрени на секторот „домаќинства“.



Извор: НБРМ.

1. Депозити и кредити на корпоративниот сектор³



Извор: НБРМ.



- Надолната месечна промена кај вкупните **депозити на корпоративниот сектор** од 3,6% во целост се објаснува со намалувањата кај денарските депозити, пред сè депозитните пари и краткорочните депозити. Од друга страна, годишната стапка на депозитен раст изнесува 2,5%, и во најголем дел е детерминирана од растот кај депозитните пари и долгорочните депозити, наспроти падот кај краткорочните депозити.
- Кај **кредитите на корпоративниот сектор** во јануари бележиме месечно намалување од 3,1%, додека споредено на годишна основа регистриран е раст од

³ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа јавните и приватните нефинансиски друштва.



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

2,9%. Притоа, најголем придонес во месечните и годишните промени имаат кредитите одобрени во денари.



Извор: НБРМ.

2. Депозити и кредити на домаќинствата⁴



Извор: НБРМ.


- Вкупните **депозити на домаќинствата** во јануари се намалени за 0,4% на месечна основа, главно под влијание на надолната промена кај депозитните пари, во услови кога краткорочните и долгорочните депозити, и во денари и во странска валута, бележат месечен раст. Споредено на годишна основа, стапката на раст изнесува 5,5%, при што растот е распределен помеѓу денарската и девизната компонента, со поголемо учество во растот на денарските депозити (60,9%).

⁴ За потребите на ова соопштение, домаќинствата се однесуваат на физичките лица и самостојните вршители на дејност.





Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

- Во јануари кај вкупните **кредити на домаќинствата** е регистриран месечен и годишен раст од 0,8% и 9,7%, соодветно, при што зголемената кредитна активност во најголем дел се темели врз денарските пласмани.



Извор: НБРМ.



Извор: НБРМ.

Табела 2. Кредити на банките и штедилниците дадени на физичките лица, по намена



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

	состојба (во милиони денари)						годишна промена (во %)						месечна промена (во %)	
	12.2016 ¹⁾	3.2017	6.2017	9.2017	12.2017 ¹⁾	1.2018	12.2016 ¹⁾	3.2017	6.2017	9.2017	12.2017 ¹⁾	1.2018	12.2017 ¹⁾	1.2018
Потрошувачки кредити	65,438	67,041	69,424	71,068	72,595	72,628	13.4	12.8	11.8	11.9	10.9	11.3	1.0	0.0
Станбени кредити	34,608	35,448	36,815	37,788	39,535	39,979	14.3	13.4	13.6	14.1	14.2	15.2	1.3	1.1
Автомобилски кредити	323	309	307	308	316	311	-19.1	-18.5	-11.9	-5.2	-2.2	-1.7	1.1	-1.4
Кредитни картички	12,380	12,294	12,295	12,341	12,281	12,250	0.3	0.5	-0.4	-1.0	-0.8	-0.6	-1.0	-0.3
Негативни салда по тековни сметки	5,795	6,275	6,366	6,510	5,896	6,492	3.6	2.7	1.3	3.7	1.8	4.2	-10.7	10.1
Други кредити	4,585	4,560	4,630	4,578	4,568	4,515	7.3	5.6	2.9	0.5	-0.4	-1.6	-0.6	-1.2

1) Податоци согласно со завршната сметка

Извор: НБРМ.

- Анализирано според намената на кредитите одобрени на физичките лица, кај најзастапената категорија – **потрошувачките кредити**, стапката на годишен раст во јануари изнесува 11,3%, без промени на месечна основа. **Станбените кредити** бележат месечен и годишен раст од 1,1% и 15,2%, соодветно. Во првиот месец од годината, **автомобилските кредити** и кредитите одобрени на **кредитни картички** забележаа месечен пад од 1,4% и 0,3%, соодветно, при истовремен годишен пад од 1,7% и 0,6%, соодветно. Понатаму, овој месец кај **негативните салда на тековните сметки** е остварен месечен и годишен раст од 10,1% и 4,2%, соодветно, додека кај кредитите одобрени врз **други основи** е регистрирано месечно и годишно намалување од 1,2% и 1,6%, соодветно.

Ревизии на податоци

Монетарните податоци за декември 2017 година се ревидирани согласно со измените во известувањата на банките и штедилниците според завршните финансиски извештаи, вообичаени за овој период од годината. Според ревидираните извештаи, најголеми промени во податоците се евидентирани кај категориите: останати средства, останати обврски и акции и останат сопственички капитал, во рамки на Билансот на останатите депозитни институции. Ревизијата не се одрази кај индикаторите анализирани во ова соопштение.

Придружни информации

Временски серии податоци: Биланси и прегледи на депозитните институции, месечни податоци <http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-bilansi-i-pregledi-na-depozitni-institucii.nspj>



**Народна банка на Република Македонија
Дирекција за статистика**

Методолошки појаснувања:

<http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-bilansi-i-pregledi-na-depozitni-institucii.nspх>

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

http://nbrm.mk/kalendar_na_objavuvanje_na_podatoci.nspх

Монетарни движења во Република Македонија: 21 март 2018 година (референтен пресек заклучно со февруари 2018).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 116 (или 110/108).